



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Понеделник, 31 декември 1956
Број 36 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 40 динари.
Чековна сметка број 802-Т-698

275.

У К А 3

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АПТЕКИТЕ

Врз основа на член 71 точка 11 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и
политичкото устројство и органите на власта
на Народна Република Македонија се про-
гласува Законот за аптеките што го усвои
Народното собрание на Народна Република
Македонија на Петнаесеттата седница на Ре-
публичкиот собор одржана на 14 и 15 декем-
ври 1956 година

У број 18
17 декември 1956 година
Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
В. Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА АПТЕКИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Аптеките се здравствени установи чија
задача е да ги задоволуваат потребите на на-
селението со лекови и други средства за
лекување.

Член 2

Аптеките:

изработуваат, набавуваат, чуваат, испиту-
ваат и издаваат лекови и други средства за
лекување и чување здравјето на населе-
нието;

вршат биохемиски (клиничко-лаборато-
риски), токсиколошки и броматолошки испи-
тувања;

набавуваат, изработуваат и ставаат во
промет средства за лична и општа хигиена
на населението;

работат на здравственото просветување на
населението.

Аптеките изработуваат, набавуваат и из-
даваат лекови и други средства за лекува-
ње и за употреба во ветеринарството.

Член 3

Аптеките се основаат и работат како уста-
нови со самостојно финансирање.

Општите прописи за здравствените уста-
нови и установите со самостојно финансира-
ње се применуваат и на аптеките, доколку
со овој закон не е инаку одредено.

Член 4

Само аптеките можат за непосредна упо-
треба да изработуваат лекови и да издаваат
готови лекови.

Член 5

Ознака „аптека“ може да носи само
здравствена установа што е основана по про-
писите на овој закон и врши работи предви-
дени со овој закон.

II. ОСНОВАЊЕ НА АПТЕКИ

Член 6

Аптеки основаат народните одбори на
општините, како и самоуправните установи
и стопанските и општествените организации.

Аптеки може да основа и Извршниот со-
вет и народните одбори на околиите.

Установите и организациите можат да
основаат аптеки и за задоволување потреби-
те од лексови само на своите членови односно
работни колективи.

Член 7

Установите и организациите што основале
аптека за задоволување потребите на населе-
нието од лекови и средства за лекување
имаат право на надомест на вложените сред-
ства во аптеката.

Односот помеѓу установата односно орга-
низацијата и аптеката за враќање на вложе-
ните средства се регулира со договор што го
потврдува советот за народно здравје на на-
родниот одбор на општината кој цени дали
договорот е во согласност со одредбите од
став 3 на овој член.

Со договорот од претходниот став можат
да се уредуваат само имотно-правни односи
на основачот и аптеката.

Член 8

Аптеки основаат установите и организа-
циите по претходно одобрение од советот за
народно здравје на народниот одбор на оп-
штината, кој при давањето на одобрението
го утврдува постоењето на условите за осно-
вањето на аптеки од член 9 на овој закон.

Член 17

Управниот одбор на аптеката се именува на две години, но Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно народниот одбор може, и пред истекот на времето за кое членовите на управниот одбор се именувани, да го разреши од должност целиот управен одбор или само член на одборот, ако нивната работа е во спротивност со законите и другите прописи или ако ја запоставиле својата должност во одборот.

Член 18

Членовите на управниот одбор својата должност во одборот ја вршат бесплатно.

Членовите на управниот одбор за времето додека се зафатени со работа во одборот имаат право на надомест на стварно загубената заработувачка како и право на надомест на направените трошоци што ги имале во врска со вршењето на оваа должност.

Член 19

Управниот одбор се состои од четири члена. Управниот одбор на аптеката не може да биде составен од членови на управниот одбор.

Управниот одбор работи на седмични седници. Управниот одбор избира и разрешава, ако не согласно со законите, а паклучно по мерења со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 20

Управниот одбор на аптеката:
1) се грижи за правилното економско работење на аптеката и за нејзината употреба на средствата и работните материјали; аптеката и работните материјали на аптеката, инвентарот и другите имот и негово работење лежат во границите одредени со посебни прописи.

2) ја утврдува во согласност со Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје на народниот одбор што ја основал аптеката, претсметката и заклучокот метат на аптеката.

3) ги избираат и разрешаваат од работните места за работите и задачите на аптеката члените на управниот одбор и члените на аптеката, доколку так не е одредено со други прописи.

4) се грижи за правилно финансиско работење на аптеката.

5) решава за донесување на кредит.

6) решава за употребата на средствата на аптеката во рамките на донесените прописи.

7) решава за инвестициите што се финансираат од фондите.

8) донесува во согласност со Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје

на народниот одбор што ја основал аптеката, правилник за платите на службениците и работниците на аптеката, доколку платите не се одредуваат со посебни прописи;

9) ја утврдува висината на финансиските средства по претсметката со кои управникот може да располага;

10) решава за прсширување и намалување на делокругот на аптеката;

11) ги назначува и разрешува, по предлог на управникот, службениците и работниците на аптеката, доколку вршењето на тоа право не го пренел на управникот на аптеката;

12) ја утврдува, во согласност со Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје на народниот одбор што ја основал аптеката, систематизацијата на работните места;

13) врши и други работи што со одделни прописи му се ставени во делокруг.

Член 21

Работата на аптеката се одвива под надзор на управникот на аптеката.

Управниот одбор на аптеката ги назначува и разрешува членовите на управниот одбор.

Управниот одбор на аптеката е составен од четири члена. Управниот одбор на аптеката не може да биде составен од членови на управниот одбор.

Управниот одбор на аптеката работи на седмични седници. Управниот одбор на аптеката избира и разрешува, ако не согласно со законите, а паклучно по мерења со мнозинство гласови на присутните членови.

Член 22

Управниот одбор на аптеката:

1) ја организира работата на аптеката и ја одржува законите и другите прописи како и заклучоките на управниот одбор на аптеката.

2) ја претставува аптеката како правно лице и правните однеси со физичките и правните лица.

3) ја избира и разрешува, по предлог на управникот на аптеката, членовите на управниот одбор.

4) ги избира и разрешува, по предлог на управникот на аптеката, членовите на управниот одбор.

5) ја утврдува претсметката на претсметката и претсметката на законната сметка на аптеката како и претсметката за члените на управниот одбор.

6) му претставува на управниот одбор системот на работните места и работните места на службениците и работниците на аптеката.

7) врши распоред на службениците и работниците на работните места.

8) се грижи за дисциплината на работата на работниците и службениците.

9) се грижи за стручните усовершенувања на работниците и службениците.

10) се грижи за правилното работење на аптеката, доколку аптеката е задолжително ги вози

11) врши и други работи што му се ставени во делокруг со одделни прописи.

Член 24

Управникот на аптеката е должен да го задржи извршувањето на заклучоците на управниот одбор што се во спротивност со законот и други прописи донесени врз основа на закон и за тоа без одлагање да го извести органот надлежен за работите и задачите на аптеката.

Органот надлежен за работите и задачите на аптеката е должен веднаш, а најдоцна во рок од триесет дена по примањето на извештајот, да донесе решение по задржаниот заклучок. Ако органот не донесе решение во свој рок, заклучокот на управниот одбор останува во сила.

Незаконитите заклучоци на управниот одбор може да ги задржи од извршување и органот надлежен за работите и задачите на аптеката.

Член 25

Во аптека чиј работен колектив има најмалку три стручни лица се образува стручен колегиум како советодавен орган на управникот на аптеката за поважните стручни и други прашања од делокругот на аптеката. Стручниот колегиум го именува управниот одбор на аптеката. Со стручниот колегиум раководи управникот на аптеката.

Поблиски одредби за составот и работата на стручниот колегиум се пропишуваат со правилата на аптеката.

IV. ПРАВИЛА НА АПТЕКАТА

Член 26

Секоја аптека има свои правила со кои се одредува организацијата и работата на аптеката.

Правилата на аптеката особено содржат одредби:

- 1) за органите, нивниот состав, нивните права и должности, начинот на нивното образување и нивните меѓусебни односи, како и за работата на управниот одбор на седниците;
- 2) за финансиското работење и за калкулацијата на цените на лековите и услугите, деколку тоа спаѓа во делокруг на аптеката;
- 3) за видовите на приходите што ги остварува аптеката;
- 4) за фондовите и начинот на употребата на средствата од фондовите;
- 5) за систематизацијата на работните места.

Член 27

Правилата на аптека основана од Извршниот совет односно од народен одбор ги донесува управниот одбор на аптеката, а ги потврдува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје на народниот одбор што ја основал аптеката.

Правилата на аптека основана од установа и организација ги донесува управниот одбор на аптеката, а ги потврдува основачот на аптеката во согласност со советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

V. РАБОТА НА АПТЕКИТЕ

Член 28

Аптеката не може да почне со работа додека не се регистрира и не се снабди со нужната опрема и лекови.

Поблиски одредби за опремата и за лековите што аптеките мораат да ги имаат донесува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија во рамките на Фармакопејата на ФНРЈ.

Член 29

Аптеките можат да почнат со работа по претходно одобрение на органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на народно здравје, кој утврдува дали во поглед опремата и лековите се исполнети условите од член 28 на овој закон и дали просториите одговараат на пропишаните санитарни и технички услови.

Член 30

Аптеките службата ја вршат во рамките на делокругот што им е утврден со актот за основањето.

Проширување и намалување на делокругот на аптеката (член 21 точка 10 од овој закон) се врши со одобрение од органот надлежен за работите и задачите на аптеката. Органот надлежен за работите и задачите на аптеката не може да го ускрати одобрението за проширување на делокругот на аптеката ако за ова проширување се исполнети условите предвидени со овој закон во поглед на опремата и просториите.

Член 31

Аптеките во стручната работа при изработувањето, испитувањето, издавањето и чувањето на лексвите и средствата за лекување се придржуваат за фармакопејата на ФНРЈ и другите прописи а за лековите што не се опфатени со овие прописи — за општопризнаените научни методи.

Член 32

Аптеките се должни во границите на своите можности да изработат, набават и издадат лек или средство за лекување што се бара со прописен лекарски рецепт, или и без рецепт ако издавањето на лекот и средството за лекување е дозволено без рецепт.

Член 33

Лековите што се приготвуваат во аптеките (галенски препарати) пред да се пуштат во промет претходно се проверуваат дали се во согласност со Фармакопејата на ФНРЈ или

други прописи односно општопризнаени научни методи за изработка на лекови.

Готовите лекови по правило се издаваат во неповередено оригинално пакување.

Член 34

Управникот на аптеката е одговорен за исправноста на издадените лекови и средства за лекување, а фармацевтот е одговорен за исправноста на оној лек односно средство за лекување што го изработил и издал тој сам или друго лице по негов налог или под негов надзор.

Фармацевтот што изготвил лек или издал готов лек односно дал налог за изготвување или издавање на лек тоа го потврдува со својот потпис на рецептот.

За исправноста на готовите лекови е одговорен производителот, а управникот односно фармацевтот тогаш ако издал такъв лек на кој му изминало времето за употреба или со поголемо внимание можел да утврди дека содржината на готовиот лек видливо е изменета односно штетна.

Член 35

Стручни работи во аптека вршат фармацевти и фармацевтски помошници.

Само фармацевт може самостојно да врши стручна работа, а фармацевтскиот помошник работи под надзор на фармацевт.

Член 36

Во аптека не можат да работат лица што боледуваат од хронична заразна болест, се бацилонсители, наркомани или алкохоличари.

Член 37

Лицата на работа во аптеките се под здравствен надзор. Целта на здравствениот надзор е да се утврди дали постојат пречки за работење во аптека во смисла на член 36 од овој закон. Здравствениот надзор опфаќа:

- 1) здравствен преглед пред засновањето на работниот однос;
- 2) здравствен преглед по преболувањето на болестите од член 36 на овој закон;
- 3) повремени здравствени прегледи во текот на траењето на работниот однос.

Поблиски прописи за начинот и роковите во кои се врши здравствениот преглед донесува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Член 38

Лицата на работа во аптеките за време на вршењето на службата носат работна облека.

Поблиски прописи за работната облека од претходниот став донесува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Член 39

Работното време на аптеките го одредува советот за народно здравје на народниот одбор на општината во рамките на упатството

од Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Во места со повеќе аптеки, како и во места со една аптека што има повеќе фармацевти, се образува дежурна служба вон редовното работно време на аптеките. Распоредот на дежурната служба во места со повеќе аптеки, во рамките на времето на дежурството одредено од советот за народно здравје на народниот одбор на општината, спогодбено го утврдуваат самите аптеки.

Во места со една аптека што има само еден фармацевт аптекарските услуги треба да се пристапни за населението и вон редовното време.

Член 40

Новите работни простории во случај на преместување односно проширување на аптека мораат да одговараат на санитарните и техничките услови пропишани со овој закон.

Преместувањето односно проширувањето на работните простории на аптеката го одобрува советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

VI. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Член 41

Своето финансиско работење аптеките го вршат врз основа на својата претсметка.

Расходите на аптеката се покриваат од остварените приходи, а ако расходите ги надминуваат приходите основачот може на аптеката да и даде дотација за покривање на расходите над приходите.

Член 42

Аптеката ги наплатува лековите, средствата за лекување и аптекарските услуги по цени одредени по постојните прописи.

Аптеките самостојно ги одредуваат цените на лековите и другите средства за лекување како и на аптекарските услуги на кои по постојните прописи не им се одредени цени (член 21 точ. 3 од овој закон).

Член 43

Аптеките можат да ги имаат следните фондови:

- 1) фонд за наградување на службениците и работниците;
- 2) инвестиционен фонд;
- 3) резервен фонд.

Основачот при основањето на аптеката како и управниот одбор на аптеката можат да образуваат и други фондови што не се предвидени во претходниот став. Актот на управниот одбор за основање на нови фондови и за укинување на постојните фондови го потврдува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје на народниот одбор што ја основал аптеката.

Член 44

Секоја аптека има амортизационен фонд. Средствата од амортизациониот фонд се употребуваат за замена на основните средства како и за зголемување на основните средства.

Средствата на амортизациониот фонд се образуваат и распоредуваат по посебни прописи.

Член 45

Народните одбори на околиците можат да образуваат фонд за унапредување и проширување на аптеките од подрачјето на околицата (околински фонд за унапредување на аптеките).

Средствата на околинскиот фонд за унапредување на аптеките се образуваат од вишокот на приходите над расходите на аптеките од подрачјето на околицата. Во фондот за унапредување на аптеките може да се внесе најмногу до 20% од вишокот на приходите над расходите на аптеката.

Процентот на делот од вишокот што се внесува во фондот го одредува народниот одбор на околицата.

Член 46

Вишокот на приходите над расходите што ќе се покаже врз основа на потврдена завршна сметка на аптеките се распоредува во фондовите на аптеката, доколку со посебни прописи не е одредено средствата на одделни фондови да се образуваат на друг начин. Кој дел од вишокот се внесува во одделните фондови на аптеката одредува управниот одбор на аптеката во согласност со Советот за народно здравје на Народна Република Македонија, односно советот за народно здравје на народниот одбор што ја основал аптеката.

Член 47

Поблиски прописи за финансиското и материјалното работење на аптеките, како и за водењето на книгите на аптеките пропишува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија во согласност со Државниот секретаријат за работите на финансиите.

VII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ

Член 48

Општ надзор над работата на аптеките врши советот за народно здравје на народниот одбор на општината, а непосреден надзор врши органот на управата на народниот одбор на општината што е надлежен за работите на народното здравје.

Надзор над работата на аптека основана од Извршниот совет односно од народен одбор на околица врши и Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно советот за народно здравје и секретаријатот надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на околицата.

Член 49

За вршење непосреден надзор над стручната работа на аптеките во Советот за народно здравје на Народна Република Македонија се образува посебна инспекциска служба (аптекарска инспекција). Аптекарска инспекција може да се образува и во секретаријатот надлежен за работите на народното здравје на народните одбори на околиците.

Член 50

Во вршењето на инспекцијата аптекарската инспекција може да ја испитува исправноста на лековите и средствата за лекување, да врши анализи на лековите и средствата за лекување, да врши преглед на аптекарските простории, опремата и другите средства, да одредува здравствен преглед на персоналот на работа во аптеката, како и, согласно овластувањето на свој закон и други прописи, да издава привремени наредби, да одредува преземање на мерки за обезбедување во случај на постоење на опасност за животот и здравјето на луѓето, или за други општи интереси и да презема други административни мерки и да изрекува парични казни за извршените прекршоци.

Аптекарската инспекција е должна најмалку еднаш годишно да му поднесе извештај на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија односно секретаријатот за народно здравје и социјална заштита на народниот одбор на околицата. Околинската аптекарска инспекција препис од извештајот за аптеките од подрачјето на општината доставува и на советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

Аптекарската инспекција може да врши стручен надзор и во стопански организации што се занимаваат со производство и промет на лекови и средства за лекување.

Поблиски одредби за овластувањата и должностите на аптекарската инспекција ќе пропише Извршниот совет.

Член 51

Аптекарската инспекција може да донесе решение со кое да нареди на аптека да се снабди со нужна опрема и резерви во лекови и да ги отстрани недостатоците во поглед на работните простории и опремата односно персоналот, ако просториите или опремата не одговараат на пропишаните санитарни и технички услови или не се годни за правилно вршење на дејноста односно ако персоналот нема стручни квалификации или здравствената состојба не им одговара за работа во аптека, одредувајќи истовремено рок во кој тоа мора да се изврши.

Мерките од претходниот став може да ги одреди и надлежниот совет врз основа на извештајот на комисијата од чл. 57 на овој закон.

Член 52

Аптекарската инспекција може да ја забрани продажбата на лекови и други средства за лекување ако овие поради недостатоци при изготвувањето, изминување на времето за употреба или некои други недостатоци се штетни за употреба или ги немаат оние својства што при ставањето во промет се тврди дека ги имаат.

Член 53

На аптека може времено да и' се забрани вршењето на аптекарска дејност и да се донесе решение за времено затворање на аптеката ако истата во рокот од член 51 на овој закон не ги остранила одредените недостатоци.

Ако недостатоците во случајот од став 1 на овој член се однесуваат на одделни простории или дел од опремата, кои недостатоци не влијаат на целостното работење на аптеката, може да се донесе решение за временна или трајна забрана на употребата само на тие простории односно опрема.

Решение за мерките од став 1 и 2 на овој член донесува советот за народно здравје на народниот одбор на општината. Решение за мерките од став 2 може да донесе и органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за работите на народното здравје.

Член 54

На аптека може да и' се забрани вршењето на аптекарската дејност и да се донесе решение за трајно затворање на аптеката ако истата дејноста ја врши во простории што не се одобрени при нејзиното основање или преместување, а санитарно-техничките недостатоци се такви што не можат да се отстранат, или ако аптеката ја нема нужната опрема и резерви во лекови, а овој недостаток не е отстранет со примена на мерките од став 2 на член 53 од овој закон.

Решението за мерките од претходниот став го донесува советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

Член 55

Против решенијата за мерките од член 51, 52, 53 и 54 на овој закон, освен против решението на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија, може да се изјави жалба во рок од 15 дена. Жалбата се изјавува:

против решението на советот за народно здравје на народниот одбор на општината и против решението на органот на управата на истиот народен одбор надлежен за работите на народното здравје — до советот односно секретаријатот надлежен за работите на народното здравје на народниот одбор на околицата;

против решението на околицката и републичката аптекарска инспекција — до Се-

кретаријатот на Советот за народно здравје на Народна Република Македонија;

против решението на советот за народно здравје на народниот одбор на околицата — до Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Член 56

Примената на мерките предвидени со овој закон не ја исклучува примената на управните мерки предвидени со други прописи како ни примената на казнените мерки предвидени со овој закон и други прописи.

Член 57

Во аптеките по потреба може да се врши стручен комисиски преглед на работата на аптеката. Комисијата за вршење стручен преглед ја именува советот за народно здравје на народниот одбор на општината.

Стручен преглед може да одреди и Советот за народно здравје на Народна Република Македонија, како и советот за народно здравје на народниот одбор на околицата. Комисијата во овој случај може да ја именува и советот што го одредил стручниот преглед.

Стручен преглед може од советот за народно здравје на народниот одбор на општината да бара и установата односно организацијата што ја основала аптеката.

Органот што решил да се изврши стручен преглед е должен да одреди и што треба да се установи со овој преглед.

VIII. ПРЕСТАНОК НА АПТЕКИТЕ

Член 58

За престанок на аптека решава органот односно установата или организацијата што ја основала аптеката.

Установата и организацијата актот за престанок на аптеката го донесува по претходна согласност на народниот одбор на општината, кој е должен согласноста да ја даде во рок од триесет дена. Доколку народниот одбор на општината ја одбие бараната согласност се смета дека ја превзел аптеката со сите дотогашни права и обврски на основачот. Народниот одбор на општината во овој случај е должен на оснивачот да му ја надомести вредноста на вложените средства во аптеката.

Ако народниот одбор на општината во рок од триесет дена не се изјасни по барањето за претстанок на аптеката од претходниот став, се смета дека народниот одбор се согласил со предлогот за престанок на аптеката.

IX. АПТЕКАРСКИ СТАНИЦИ

Член 59

Во места каде не постојат услови за основање на аптеки можат да се основаат аптекарски станици.

Член 60

Условите за основање, делокругот и престанокот на работа на аптекарски станици ги пропишува Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

Член 61

Аптекарски станици можат да основаат народните одбори на општините, самоуправните установи и стопанските и општествени организации.

Аптекарски станици како свои граници можат да основаат и аптеките, и тоа како во места во кои не постојат услови за основање на аптеки така и во седиштето на аптеката.

Член 62

Одредбите од овој закон за работењето, управувањето и надзорот над аптеките слично важат и за аптекарските станици.

X. БОЛНИЧКИ АПТЕКИ

Член 63

Болниците можат да имаат свои аптеки како организациони единици на болницата.

Болничките аптеки ја вршат аптекарската служба по правило само за потребите на болницата.

Член 64

Одредбите од овој закон за персоналот, стручното работење и надзорот над аптеките слично важат и за болничките аптеки.

Поблиски одредби за условите под кои болничките аптеки вршат аптекарски услуги и за потреби вон од болницата ќе пропише Советот за народно здравје на Народна Република Македонија.

XI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА АПТЕКИТЕ И АПТЕКАРСКИТЕ СТАНИЦИ ОСНОВАНИ ОД УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Член 65

Самоуправната установа, стопанската и општествената организација како основач на аптека односно аптекарска станица ги има следните посебни права односно должности:

1) ја потврдува одлуката на управниот одбор на аптеката за систематизацијата на работните места во аптеката и аптекарската станица;

2) го потврдува правилникот за платите на работниците и службениците на аптеката;

3) ја потврдува претсметката и завршната сметка и дава согласност за распределбата на вишокот на приходите над расходите во одделните фондови;

4) дава одобрение на управниот одбор за основање нови фондови и за укинување на постојните фондови;

5) ја одобрува во согласност со советот за народно здравје на народниот одбор на општината одлуката на управниот одбор за употребата на средствата од фондовите;

6) ја одобрува одлуката на управниот одбор за проширување и намалување делокругот на аптеката.

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 66

Со парчина казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок управникот на аптеката односно друго одговорно лице во аптеката:

1) ако аптеката се занима со работи што не спаѓаат во нејзин делокруг;

2) ако аптеката почне со работа пред нејзиното регистрирање и даденото одобрение за почнување со работа;

3) ако дозволи во аптеката стручните работи да ги врши лице што нема потребни стручни квалификации;

4) ако аптеката нема нужни резерви во лекови одредено со посебни прописи;

5) ако аптеката не биде регистрирана во одредениот рок;

6) ако не се придржува за прописите за издавање и пресметнување цените на лековите;

7) ако неправилно се однесува при издавањето и чувањето на наркотичните средства и стревите, доколку ова дејание не е казниво по посебни прописи;

8) ако издава лекови без рецепти во случаите кога тоа не е дозволено;

9) ако го спречува прегледот во аптеката или не ги спроведе мерките што ги одредил надлежниот орган по извршениот преглед во аптеката;

10) ако во аптеката не се одржува ред и чистота;

11) ако аптеката не ја врши дежурната служба односно ако во места со една аптека и еден фармацевт неоправдано откаже нужна аптекарска услуга вон работното време.

Со истата парична казна за прекршок од претходниот став ќе се казни управникот на аптекарската станица односно одговорното лице во станицата.

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 67

Постојните аптеки мораат својата организација и работа да ја сообразат со одредбите на овој закон во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон.

Член 68

Стопанските организации и установите што досега во фирмата или називот имале збор „аптека“ се должни да ја изменат фирмата односно називот во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 69

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон донесува Извршниот совет.

Член 70

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

276.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за Вишата педагошка школа во Скопје, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на Петнаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 14 и 15 декември 1956 година.

У бр. 17

17 декември 1956 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
В. Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Ј. Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВИШАТА ПЕДАГОШКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Вишата педагошка школа во Скопје (во понатамошниот текст Школа) е наставно-воспитна установа што има задача да подготвува наставен кадар за основните општо-образовни и специјалните училишта како и стручните училишта што даваат непотполно средно образование.

Седиштето на Школата е во Скопје

Член 2

Школата е самостојна установа и со неа се управува по начелата на општественото управување.

Прашањето за изведувањето на наставата е во исклучив делокруг на наставничкиот колектив.

Член 3

Непосредното управување со Школата го вршат органите одредени со овој закон.

Своите права и должности овие органи ги вршат во согласност со Уставот, овој закон, другите закони, статутот на Школата и другите постојни прописи.

Член 4

Надзор над законитоста на работата на Школата врши Советот за школство на Народна Република Македонија.

Член 5

Школата има свој статут кој содржи одредби за организацијата, работата, наставниот план, студиите, наставниците, студентите, испитите и администрацијата на Школата.

Статутот на Школата го потврдува Извршниот совет.

Член 6

Школата е правно лице.

Член 7

Општествената заедница осигурува материјални средства потребни за работата на Школата.

Член 8

Школата има своја самостојна претсметка, која е составен дел од претсметката на Советот за школство на Народна Република Македонија.

Наредбодател за извршување на претсметката е директорот на Школата.

II. УПРАВУВАЊЕ СО ШКОЛАТА

Член 9

Со Вишата педагошка школа управуваат: советот на Школата, наставничкиот совет и директорот.

Совет на школата

Член 10

Советот на Школата го сочинуваат: членови што ги именува Извршниот совет од редот на општествените работници; членови што ги избира наставничкиот совет на Школата меѓу своите членови; член што го избира Народниот одбор на Скопска околија; член што го избираат студентите на Школата помеѓу себе; директорот на Школата.

Член 11

Бројот на членовите на советот на Школата, што ги именува Извршниот совет, се одредува со решението за именување.

Бројот на членовите што ги избира наставничкиот совет и начинот на изборот на членот што го избираат студентите се определува со статутот на Школата.

Член 12

Советот на Школата се избира на две години.

Телото што ги избира членовите на советот на Школата може поодделен член што го избрало да го разреши од должност и пред да е истечен тој рок и место него да избере друг член.

Извршниот совет може да го распушти целиот совет на Школата и да одреди избор на друг ако тој ги запоставува своите должност

сти и работи спротивно на прописите и интересите и целите на Школата.

Член 13

Советот на Школата со тајно гласање избира помеѓу своите членови претседател на Советот.

Директорот на Школата не може да биде избран за претседател на Советот.

Претседателот ги свикува и ги раководи седниците на Советот.

Претседателот ги свикува седниците на Советот по своја иницијатива, по предлог од директорот или наставничкиот совет и по барање на една третина од членовите на Советот на Школата.

Член 14

Советот на Школата може да основа комисији за проучување на прашања од неговата надлежност.

Делокругот на комисиите од претходниот став како и нивниот состав се одредуваат со решението за нивното образување.

Член 15

Наставничкиот совет и директорот на Школата можат против одлуката на Советот на Школата што не е во согласност со Уставот, законите и статутот, да поднесат приговор до Советот за школство на Народна Република Македонија, во рок од осум дена од примањето односно објавувањето на одлуката.

Приговорот го одложува извршувањето на одлуката, но ако Советот за школство не одлучи по спорното прашање во рок од триесет дена одлуката на Советот на школата се извршува.

Член 16

Советот на школата ги врши овие работи:

- 1) го донесува статутот на Школата;
- 2) распишува по своја иницијатива и по предлог од наставничкиот совет конкурс за избор на наставници;
- 3) ги доставува на потврда до Советот за школство на Народна Република Македонија со свое мислење и свој предлог одлуките за избор на наставниците;
- 4) го утврдува предлогот на претсметката на Школата и врши надзор над нејзиното извршување;
- 5) ги доставува до Извршниот совет на потврда со свое мислење сите измени и дополнувања на Статутот на Школата;
- 6) дава препораки по прашања што се од интерес за Школата;
- 7) дава препораки за наставниот план и програм;
- 8) избира и разрешува членови на второстепениот дисциплински суд за студентите и првостепениот дисциплински суд за наставниците на Школата;
- 9) именува дисциплински обвинител при дисциплинскиот суд за наставниците и при второстепениот дисциплински суд за студентите;

10) избира и разрешува членови на дисциплинскиот суд за административниот персонал на Школата;

11) донесува прописи за дисциплината на студентите;

12) ги разгледува општите прашања за социјалната и материјалната положба на студентите;

13) ги потврдува правилата на здруженијата на студентите од Школата;

14) врши надзор над ракувањето со општонародниот имот што е даден на користење на Школата;

15) одлучува за примањето подароци и завештанија;

16) на Советот за школство на Народна Република Македонија му поднесува извештај за состојбата и работата на Школата.

Член 17

Советот на Школата работи како целина и правата и должностите што му припаѓаат ги врши само на седница.

Решенијата на Советот ги потпишуваат претседателот на Советот и директорот на Школата.

Членот на Советот на Школата што го избираат студентите не учествува во гласањето во случај кога се дава мислење за изборот на професори, кога се утврдува наставниот план и кога се избираат односно именуваат членови на дисциплинскиот суд за наставниците и дисциплинскиот обвинител при истиот.

Член 18

Наставникот што не е член на Советот на Школата има право да присуствува на седниците на Советот, да изнесува мислење и да дава предлози кога на дневниот ред на Советот се наоѓаат прашања од неговата струка или други начелни прашања за наставата што непосредно се однесуваат до неговата струка.

Наставнички совет

Член 19

Наставничкиот совет на Школата го сочинуваат директорот и сите наставници на Школата.

Член 20

Наставничкиот совет ги врши овие работи:

- 1) составува предлог на статутот на Школата;
- 2) избира наставници и одлуките за избор му ги доставува на Советот на Школата;
- 3) избира и разрешува членови на Советот на школата;
- 4) избира и разрешува шефови на наставните групи;
- 5) избира и разрешува членови на првостепениот дисциплински суд за студентите

и именува дисциплински обвинител при судот;

6) назначува и разрешува секретар на Школата;

7) решава по прашањата во врска со организацијата на наставата и другите школски проблеми;

8) на Советот на Школата му поднесува предлози, на решенија за организирање, укинување или соединување на наставните групи;

9) на Советот на Школата му поднесува предлози за распишување конкурс за избор на наставници;

10) ги утврдува наставните програми во согласност со наставните планови;

11) се грижи за изведување на наставата и подигање на нејзиното ниво;

12) се грижи за стручната работа на студентите;

13) управува со фондовите и задужбините;

14) составува предлог на претсметката на Школата.

Член 21

На седниците на наставничкиот совет, кога се разгледуваат прашања во врска со изведувањето на наставата и спроведувањето на правилата на студентските организации, можат да присуствуваат претставници на студентите со право да изнесуваат свои мислења и да поднесуваат предлози.

Член 22

Наставничкиот совет работи на седници, а полноважно решава ако на седницата се присутни повеќе од половината членови на наставничкиот совет. За полноважен избор и разрешување на одделни наставници е потребно на седницата да бидат присутни најмалку две третини од вкупниот број членови на наставничкиот совет.

Одлуките на наставничкиот совет се донесуваат со мнозинство на гласови од присутните членови.

Гласањето е јавно, ако со закон или друг пропис не е инаку определено.

Со седниците на наставничкиот совет раководе директорот на Школата.

Член 23

Директорот има право и должност да ги запре од извршување решенијата на наставничкиот совет што му се спротивни на законот, статутот и на решенијата на Советот на Школата.

Директорот е должен спорното прашање да го достави до Советот на Школата за донесување конечно решение.

Директор на Школата

Член 24

Директорот на Школата го назначува и разрешува Советот за школство на Народна

Република Македонија од редот на редовните наставници на Школата по предлог од наставничкиот совет и по прибавено мислење од Советот на Школата.

Директорот се назначува за две години.

Член 25

Директорот ја претставува Школата, се грижи за примената на законите, другите прописи и статутот на Школата и ги врши сите други работи што му се ставени во делокруг со законите и прописите, а особено:

1) ги подготвува, свикува и раководе седниците на наставничкиот совет;

2) ги подготвува, во соработка со претседателот на Советот на Школата, седниците на Советот;

3) ги извршува одлуките и заклучоците на Советот на Школата и наставничкиот совет;

4) ја извршува претсметката на Школата;

5) управува со општонародниот имот даден на Школата на користење;

6) издава решенија за службеничките односи на наставниците;

7) ги назначува службениците на школата и донесува решенија за нивните службенички односи;

8) врши права на дисциплински старешини спрема службениците на Школата;

9) поднесува приговор против решенијата на советот на Школата и наставничкиот совет ако смета дека се тие незаконити;

10) врши и други работи што му се ставени во должност со посебни прописи.

Член 26

На крајот на секоја учебна година се одржува собрание на наставниците и студентите.

Наставничкиот совет преку директорот му поднесува на собранието извештај за положбата на Школата и за работата на наставничкиот колектив и студентите за време на изминатата година.

Собранието може да се свика и за претресување на прашања од општ интерес за Школата во текот на учебната година.

Собранието го свикува наставничкиот совет кога е тоа пропишано со овој закон или по своја иницијатива. Наставничкиот совет е должен да го свика собранието ако тоа го побара Советот на Школата, директорот или една третина од наставниците.

Собранието може да дава мислења, предлози и сугестии на органите на управување со школата во врска со работата на Школата.

III. НАСТАВА И СТРУЧНА РАБОТА

Член 27

Наставата на Вишната педагошка школа трае две години.

Наставата се изведува во текот на учебната година.

Учебната година почнува на 1 септември а свршува на 31 август идната година и се дели на зимски и летен семестар.

Член 28

Наставата и испитите на Школата се јавни.

Член 29

За организирање и изведување на наставната работа Школата има наставни групи на предмети.

Бројот и видот на наставните групи се одредува со статутот на Школата.

Член 30

Школата има вежбална организирана во вид на осумгодишно основно училиште како помошна установа за изведување на наставата во Школата.

Член 31

Наставата по наставните групи се изведува по наставни планови и програми.

За секој наставен предмет се утврдува програма.

Наставниот план и програмите се објавуваат.

Задолжителните наставни предмети се одредуваат со статутот на Школата.

По потреба наставничкиот совет во согласност со советот на Школата може да воведне незадолжителни наставни предмети.

Член 32

Студентот што ќе ги заврши студиите и ги положи сите пропишани испити на Школата добива диплома со која му се признава стручна спрема за преподавател.

Дипломата ја потпишува директорот на Школата.

IV. НАСТАВНИЦИ

Член 33

Наставници на Школата се лица што имаат звање професор на виша школа.

За професор може да биде избран кандидат што има своен факултет, положен стовчен испит и што поминал најмалку пет години во наставно-воспитна работа, покажува успеси во таа работа и има стручни трудови.

Професорите се избираат врз основа на распишан конкурс.

Член 34

Избор за професор на Школата врши наставничкиот совет врз основа на реферати од најмалку двајца професори на Школата или двајца професори на универзитетот односно друга школа што располагаат со иста или слична стручна спрема, што ќе ги определи наставничкиот совет.

Професорите на Школата се преизбираат след 5 години поминати во Школата.

Право на глас при изборот на професор на Школата имаат сите редовни наставници

на Школата што имаат звање професор на виша школа.

Член 35

По потреба за одржување предавања по одделни предмети, за ракување со семинарите, за вежби и практична работа или за одржување на наставата по незадолжителни предмети Советот за школство на Народна Република Македонија, по предлог од Советот на Школата може да назначува хонорарни наставници.

Член 36

Наставниците на Школата ја раководат наставата, предаваат и испитуваат на испитите.

Член 37

По одлука на Советот на Школата, а по предлог од наставничкиот совет, на наставник на школата може да му престане службата ако се утврди дека не може да ги врши своите службени должности или ако е морално неподобен за позивот на наставник на Школата. Одлуката ја потврдува Советот за школство на Народна Република Македонија.

Против одлуката за престанок на службата по претходниот став, наставникот има право на жалба до Извршниот совет.

Член 38

За повреди на должности или угледот на службата, професорите одговараат дисциплински според одредбите на овој закон.

Член 39

За прекршките од претходниот член можат да се изрекуваат следните дисциплински мерки:

- а) писмена опомена,
- б) писмен укор.

Член 40

Дисциплинскиот суд за наставниците на Школата има 3 члена и ист број заменици, што ги избира советот на Школата од редот на наставниците на Школата.

Мандатот на членските на судот трае една година.

Член 41

При дисциплинскиот суд за наставниците постои дисциплински обвинител кого го именува советот на Школата од редот на наставниците.

Мандатот на дисциплинскиот обвинител трае една година.

Член 42

Постапката за изрекување дисциплински мерки спрема професорите се почнува по предлог од директорот, а спрема директорот по предлог од Наставничкиот совет.

Барање да се поднесе предлог за покренување дисциплинска постапка можат да поднесат советот на Школата и наставничкиот совет.

Член 43

Дисциплинскиот суд со пресуда го одбива предлогот за покренување постапка и изрекување дисциплинска мерка или изрекува дисциплинска мерка.

Против пресудата на дисциплинскиот суд казнетиот и дисциплинскиот обвинител можат да подадат жалба до Вишиот дисциплински суд при Извршниот совет на НРМ во рок од 15 дена од денот на примањето на пресудата.

Член 44

Во однос на дисциплинската постапка, доколку со овој закон не е поинаку пропишано, сходно ќе се применуваат одредбите од Законот за државните службеници на Народ на Република Македонија.

V. СТУДЕНТИ

Член 45

Студент на Школата се станува со запишување на една од постојните групи.

Правс на упис на Школата под еднакви услови имаат сите државјани на ФНРЈ ако претходно завршиле средна општо образовна или учителска школа.

Лицата што завршиле средна стручна или уметничка школа имаат право да се запишат само на соодветна група предмети што одговара на завршената средна стручна или уметничка школа.

Член 46

Во школата не може да се запише лице што е осудено на казна строг затвор или на казна затвор подолго од шест месеци додека трае казната, како и лице што со пресуда на дисциплинскиот суд за студентите е исклучено од Школата, додека трае казната.

Лице осудено на казна ограничување на граѓанските права може да се запише во Школата за време траењето на казната само по одлука на Советот на Школата.

Член 47

Во школата е позволено вонредно студирање.

Вонредно студирање е позволено само на оние групи каде што тоа го допушта начинот на изведувањето на наставата. Групите на кои може да се студира вонредно се одредуваат со статутот на Школата.

Член 48

Редовните студенти имаат право и должност да ги посетуваат предавањата, семинарите и вежбите, да учествуваат во другите форми на наставата и да ги полагаат испитите.

Поблиски одредби за правата и должностите на студентите се пропишуваат со статутот на Школата.

Член 49

Студентите можат да осниваат стручни, културни и други здруженија во кои ќе се

приготвуваат за своите идни општествени, образовни и воспитни задачи.

Правилата за овие здруженија се донесуваат во согласност со свој закон и статутот на Школата.

Член 50

Материјалното помагање на студентите за студирање се одредува со посебни прописи.

Студентите уживаат право на социјално и здравствено осигурување, како и други права и повластици согласно со посебните прописи.

Член 51

Студентите имаат право да учествуваат во работата на органите на управување на Школата согласно одредбите на овој закон.

Студентите учествуваат во управувањето со уставните за здравни, социјални и материјални прашања на студентите.

Член 52

Испитите на Вишата педагошка школа се годишни и дипломски.

Годишните испити се полагаат од материјалот на сите задолжителни предмети.

Дипломските испити се полагаат по предметите определени со наставниот план пред комисија што ја одредува наставничкиот совет.

Член 53

Испит од ист предмет може да се полага неограничен број пати.

Испитот од ист предмет што се полага четири и повеќе пати, четвртиот и натамошните пати задолжително се полага пред испитна комисија.

Испитната комисија ја именува наставничкиот совет.

Член 54

Успехот на студентите на испитите се оценува со цели броеви од 5—10. Кандидатот го положил испитот ако е оценет со најмала оцена 6.

Член 55

Поблиски одредби за уписот, посетувањето на предавањата и вежбите како и за полагањето на испитите и за студиите воопшто ќе се пропишат со статутот на Школата.

Член 56

Статусот на студент на Школата престанува со дипломирање, со испишување од Школата, со осуда на казната строг затвор или затвор подолго од шест месеци додека трае таа казна, како и во случај на осуда од дисциплинскиот суд за студентите на казна исклучување од Школата.

Со решението на советот на Школата статусот студент на Школата може да престане и во случај на осуда на казна ограничување на граѓанските права додека трае таа казна.

Член 57

Студентот што не го положил испитот ни по четврт пат ги губи сите повластици што ги има како студент.

Исто така ги губи сите повластици што ги има како студент и студентот што не ќе дипломира во рок најмалку од една година по истекот на последниот семестар од редовната настава.

Одредбите од претходните ставови на овој член не ќе се применуваат на студентите кои во полагањето на испитите биле спречени со тешка и долготрајна болест.

Член 58

Решение за престанок својство на студент донесува директорот на Школата на основа заклучокот на наставничкиот совет.

Член 59

Студентите се должни да ги почитуваат школските прописи и правила и да го чуваат угледот на студентите на Школата.

За неисполнување на своите должности студентите одговараат дисциплински според одредбите на овој закон.

Член 60

Како дисциплински престапи на студентите особено се сметаат:

а) сите дејства управени против социјалистичкото, општествено и државно устројство на ФНРЈ, како и против братството и единството на народите на Југославија, без оглед на тоа дали тие дејства претставуваат кривично дело во смисла на Кривичниот законик или на некој друг закон;

б) сите дејства што претставуваат кривични дела во смисла на Кривичниот законик или некој друг закон;

в) фалсификување на исправи како и потписи на наставници или органи на Школата на индексот или во друга исправа;

г) нарушавање пропишаниот ред и дисциплина при изведувањето на наставата и испитите;

д) навредување на органите и наставниците на Школата;

ѓ) непристојно држање и однесување; и

е) намерно уништување и оштетување на наставните средства и имот со кој располага Школата.

Како дисциплински престап се сметаат и сите други дејства што се слични со своите обележја на дејствата направени во став 1 од овој член.

Член 61

За дисциплинските престапи на студентите им се изрекуваат овие казни:

а) укор;

б) строг јавен укор;

в) забрана полагање на испит во еден испитен рок;

г) забрана на запишување еден или повеќе семестри;

д) исклучување од Школата за време од 1—3 години.

Казната исклучување од школата може да се изрекне само за дисциплинските престапи наброени во точка а), б) и в) од претходниот член на овој закон.

Член 62

Советот на Школата може, по молба од казнетиот студент или по своја иницијатива, а по претходно мислење на првостепениот дисциплински суд, изречената казна исклучување од Школата да ја прости или да ја замени со поблага казна.

Член 63

Дисциплинска постапка не може да се покрене ако од денот кога е извршен престапот поминало повеќе од една година.

Ако престапот повлекува кривична одговорност тој застарува за исто време за кое застарува кривичното дело.

Дисциплинската казна не може да се изврши ако од правосилноста на пресудата поминала една година.

Член 64

Казните за дисциплинските престапи на студентите ги изрекува дисциплинскиот суд за студентите од прв и втор степен што се образува при Школата, по претходно спроведена постапка.

Дисциплинскиот суд се состои од три члена и ист број заменици.

Претседателот и едниот член на првостепениот дисциплински суд и нивните заменици ги избира наставничкиот совет од редот на наставниците на Школата, а вториот член и неговиот заменик од редот на студентите на Школата.

Претседателот и едниот член на второстепениот дисциплински суд и нивните заменици ги избира Советот на Школата помеѓу своите членови, а вториот член и неговиот заменик од редот на студентите на Школата.

Мандатот на судот трае две години.

Член 65

При првостепениот и второстепениот дисциплински суд за студентите постојат дисциплински обвинители и нивни заменици.

Дисциплинските обвинители и нивните заменици ги именува од редот на наставниците органот што ги избира членовите на судот.

Член 66

Дисциплинскиот суд има секретар што го именува директорот на Школата.

Член 67

Против пресудата на првостепениот дисциплински суд казнетиот студент и дисциплинскиот обвинител можат да поднесат жалба до второстепениот дисциплински суд во рок од 15 дена од приемот на пресудата.

Одлуката на второстепениот дисциплински суд е конечна.

Член 68

За дисциплински неуредности студентот може да биде казнет со: опомена и укор.

Казните за дисциплинските неуредности ги изрекува директорот на Школата.

Против решението на директорот казниот студент има право на жалба до наставничкиот совет во рок од 8 дена од приемот на решението.

Член 69

Поблиски одредби за дисциплинската одговорност на студентите, начинот на изборот на дисциплинските судови и дисциплинските обвинители, како и за дисциплинската постапка ќе се пропишат со статутот на Школата.

VI. АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 70

Административните, техничките и другите слични работи на Школата ги извршува секретаријатот на Школата.

Со секретаријатот раководи секретар на Школата под надзор и упатство на директорот.

Член 71

Секретарот на Школата го назначува и разрешува наставничкиот совет на Школата.

За секретар на Школата се назначува лице што има најмалку виша спрема.

Секретарот се избира на основа распишан конкурс.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

По исклучок од член 33 од овој закон, до пополнувањето на местата со избрани професори, Советот за школство на Народна Република Македонија може, по предлог од наставничкиот совет и мислење на Советот на Школата, да назначува за работа во Школата професори на средна школа.

Член 73

Студентот кој во денот на влегувањето во сила на свој закон ги има запишано и заверено сите семестри, ги губи повластиците што ги има како студент ако не дипломира во рок од една година по влегувањето во сила на овој Закон.

Член 74

До донесувањето на статутот на Школата бројот на членовите на Советот на Школата што ги избира наставничкиот совет како и начинот на изборот на членот што го избираат студентите го определува Извршниот совет.

Член 75

Преизбор на професорите што до денот на влегувањето во сила на овој закон поми-

нале пет години во звањето професор на виша школа ќе се изврши до 31 декември 1957 година, а за сите други по навршувањето пет години професорска служба во Школата, односно до крајот на учебната година во која тие навршиле пет години служба.

Член 76

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со неговите одредби.

Член 77

Свој закон влегува во сила петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

277.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија се прогласува Законот за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на Петнаесеттата седница на Републичкиот собор одржана на 14 и 15 декември 1956 година.

У број 16

17 декември 1956 година

Скопје

Потпретседател
на Народното собрание,
В. Смилевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се бришат ставот 2 на членот 96 и членот 181 од Законот за Универзитетот во Скопје („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 15 од 31 мај 1956 година).

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

278.

Врз основа на чл. 21 ст. 3 и чл. 42 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 163 и чл. 164 ст. 2 од Правилникот за работа на Републичкиот собор на

Народното собрание на Народна Република Македонија,

Народното собрание на Народна Република Македонија на Петнаесеттата седница на Републичкиот собор, одржана на 14 и 15 декември 1956 година, донесе

ПРЕПОРАКА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛОЖБАТА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Врз основа на Извештајот на Факултетскиот совет за работата на Медицинскиот факултет во Скопје во уч. 1954/55 и 1955/56 година и претресот по поднесениот извештај, Народното собрание на Народна Република Македонија констатира дека положбата во клиниките на Медицинскиот факултет во Скопје не задоволува и со цел да се предложат и преземат што поефикасни мерки за подобрување на положбата во здравствениите установи, Народното собрание на Народна Република Македонија

ПРЕПОРАЧУВА

Извршниот совет да формира комисија составена од народни пратеници и стручни лица од здравствената служба со задача да ја испита положбата во клиниките на Медицинскиот факултет во Скопје и во сите здравствени установи во Народна Република Македонија.

Број 1433
14 декември 1956 година
Скопје

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Председател на Републичкиот собор, Димче Зографски, с. р.	Потпретседател на Народното собрание, Видое Смилевски, с. р.
---	--

279.

На основа чл. 29 и 39 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 24/56), Извршниот совет на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1.

Во одборите и комисиите на Извршниот совет се именуваат и тоа:

1. Во Координациониот одбор
за претседател:

Љупчо Арсов, претседател на Извршниот совет;

за членови:

Крсте Црвенковски, потпретседател на Советот;

Страхил Гигов, потпретседател на Советот;

Васил Гергов, секретар на Советот;

Ристо Цунов, претседател на Одборот за стопанство; и

Мориц Романо, член на Советот.

2. Во Одборот за внатрешна политика

за претседател:

Страхил Гигов, потпретседател на Советот;

за членови:

Киро Георгиевски, член на Советот;

Мито Мицајков, државен секретар за внатрешни работи;

Димо Кантарциски, државен секретар за правосудна управа;

Асен Грунче, претседател на Врховниот суд и

Јован Дуковски, јавен обвинител на НРМ.

3. Во Одборот за стопанство

за претседател:

Ристо Цунов, член на Советот;

за членови:

Благој Попов, член на Советот;

Мориц Романо, член на Советот;

Диме Бејановски, член на Советот;

Трајче Грујоски, член на Советот;

Страшо Христов, член на Советот;

Александар Грличков, директор на Заводот за стопанско планирање;

Асен Симитчиев, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи;

Благој Симеонов, секретар на Секретаријатот за индустрија и

Бешко Тонев, директор на Народната банка.

4. Во Одборот за организационо
управни прашања

за претседател:

Васил Гергов, секретар на Советот;

за членови:

Трајче Грујоски, член на Советот;

Перо Кробоар, секретар на Секретаријатот за законодавство и организација;

Ленче Секуловска, секретар на Секретаријатот за општа управа; и

Асен Симитчиев, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи.

5. Во Административната комисија

за претседател:

Вера Ацева, член на Советот;

за членови:

Васил Гергов, секретар на Советот;

Реис Шакири, член на Советот; и

Вене Горбиовски, советник во Советот.

6. Во Комисијата за помилување

за претседател:

Страхил Гигов, потпретседател на Советот;

за членови:

Киро Георгиевски, член на Советот и
Благој Попсв, член на Советот.

**7. Во Комисијата за прашањата на продук-
тивноста на трудот, плати и кадрови во
стопанството**

за претседател:

Страшо Христов, член на Советот;

за членови:

Косе Јаневски, народен пратеник;

Мице Димевски, секретар на Секретари-
јатот за труд;

Благој Симеонов, секретар на Секретари-
јатот за индустрија;

Славко Чуковик, вонреден професор на
Економскиот факултет;

Инж. Благој Николов, агроном во Секре-
таријатот за земјоделство на Извршниот
совет;

Инж. Миодраг Драговиќ, советник во За-
водот за стопанско планирање на НРМ;

Круме Михајлов, директор на Заводот за
стопанско планирање на Скопска околина;

Арсен Ристик, рударски инженер;

Перо Михајлов, од Секретаријатот на тру-
дот и

Благој Ангелковски, директор на Тутуно-
вист комбинат во Скопје.

**8. Во Комисијата за унапредување на
земјоделството и шумарството**

за претседател:

Ристо Цунсв, член на Советот;

за членови:

Диме Бојановски, член на Советот;

Киро Георгиевски, член на Советот;

Жиге Брајковски, претседател на За-
дружниот сојуз;

Филип Николовски, секретар на Секре-
таријатот за земјоделство;

Берис Грујоски, секретар на Секретари-
јатот за шумарство; и

Аритон Устепјанов, потпретседател на
Селско-стопанската комора на НРМ.

П.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

ИС бр. 504

25 декември 1956 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с.р. **Љупчо Арсов, с.р.**

280.

На основа член 1 од Законот за измени и
дополненија на Основниот закон за прекр-
шците („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 58/55),
Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОПИ-
СИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА**

1. Државните секретаријати, советите, се-
кретаријатите на Извршниот совет и другите
републички органи на управата донесуваат
правилници и наредби за прекршоци во со-
гласност со Државниот секретаријат за
внатрешни работи, а Државниот секретари-
јат за внатрешни работи во согласност со
Извршниот совет.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот
на нејзиното објавување во „Службен весник
на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 503

25 декември 1956 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
В. Горгов, с.р. **Љ. Арсов, с.р.**

281.

На основа точка 3 од Упатството за спро-
ведување избори на работничките совети и
управните одбори на стопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/56),
Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА РАСПИШУВА-
ЊЕ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ
СОВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА**

1) Изборите за работничките совети на
стопанските претпријатија ќе се спроведат
најдоцна до 31 март 1957 година.

По исклучок од претходниот став избо-
рите за работничките совети на градежните
и селско-стопанските претпријатија, како и
уговорителските претпријатија во бањските,
климатските и туристичките места и тула-
ните можат да се одржат и после рокот од-
реден во претходната точка но најдоцна до
31 мај 1957 година.

2) Работничките совети на стопанските
претпријатија изборите за нови работнички
совети ќе ги распишат најмалку 15 дена пред
денот на изборите.

3) Оваа Одлука влегува во сила со обја-
вувањето во „Службен весник на Народна
Република Македонија“.

ИС бр. 522

29 декември 1956 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
В. Горгов, с.р. **Љ. Арсов, с.р.**

282.

На основа точка 2, точка 3 став 2, точка 4 и точка 50 буква а) став 2 од Упатството за спроведување избори за работничките совети и управни одбори во Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/54) Извршниот совет ја днесе следната

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РОК ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОВНИ ИЗБОРИ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ

1) Редовните избори за работнички совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај ќе се одржат најдоцна до 31 март 1957 година.

2) Работничките совети на споменатите претпријатија ќе распишат избори за работничкиот совет и ќе го утврдат денот за одржување на изборите, а за тоа веднага ќе го известат Извршниот совет.

3) Работничките совети на споменатите претпријатија, при распишувањето на изборите, ќе ги одредат изборните единици и бројот на членовите на работничкиот совет што ќе се изберат во поедините изборни единици, како и седиштата на самостојните изборни комисии во изборните единици и својот заклучок за тоа ќе му го достават на Извршниот совет на потврдување.

4) Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС број 523

29 декември 1956 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
В. Горгов, с.р.

Претседател,
Љ. Арсов, с.р.

283.

На основа член 71 точка 1 реченица 5 и член 75 став 1 од Уставниот закон, Извршниот совет ја днесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 1957 ГОДИНА

1) Платите на службениците и работниците, запослени во државните органи и установи, за месец јануари 1957 година ќе се исплатат како привремена аконтација на терет на средствата за плати на службениците и работниците на државните органи и

установи предвидени во предлогот на Буџетот на Народна Република Македонија за 1957 година.

2) Платите по одредбата на претходната точка ќе се исплатат од кредитите одобрени по Наредбата за одобрување на посебни краткорочни кредити на народните републики, автономните единици, околиците и општините за покривање на расходите на нивните буџети во првото тримесечје на 1957 година на сојузниот Државен секретар за работите на финансите број 17890 од 21-XII-1956 година.

3) Расходите за платите кои што ќе билат извршени по оваа одлука сочинуваат составен дел на претсметката на државниот орган односно установа по Буџетот за 1957 година.

4) Оваа одлука влегува во сила веднага.

ИС број 509

29-XII-1956 година

Скопје

Извршен совет

Секретар,
Васил Горгов, с.р.

Претседател,
Љупчо Арсов, с.р.

284.

На основа член 9 став 2 од Законот за државните архиви во врска со член 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА АРХИВСКИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

1. Архивскиот совет на НР Македонија го сочинуваат 9 члена.

П. За членови на Архивскиот совет се именуваат:

1. Стојанов Димче — Мире, народен пратеник;

2. Петрушевски Д-р. Михајле, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

3. Поленаковиќ Д-р. Харалампие, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

4. Антуљак Д-р. Стјепан, професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

5. Зеграфски Дачо, доцент на Економскиот факултет во Скопје;

6. Љубен Лапе, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

7. Соколевски Методија, директор на Институтот за национална историја на НРМ во Скопје;

8. Тешев Крум, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;

9. Талевски Тодор, вршител на должноста директор на Државната архива на НРМ во Скопје.

III. Членовите на Архивскиот совет на првиот состанок ќе изберат претседател на Советот.

IV. Ова решение влегува во сила од денот на неговото донесување.

ИС бр. 506

25 декември 1956 година, Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Горгов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

285.

На основа член 2, 10 и 11 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ ХИГИЕНСКИ ЗАВОД ВО СКОПЈЕ ЗА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

I

Централниот хигиенски завод во Скопје основан со решението на Извршниот совет ИС бр. 40 од 25.П. 1954 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 11/54) се прогласува за установа со самостојно финансирање и продолжува со работа под назив Централен завод за заштита на народното здравје (во натамошниот текст: Централен завод).

Седиштето на Централниот завод е во Скопје.

II.

Задачите на Централниот завод се:

— да врши научно-истражувачка работа во областа на акутните и хроничните болести, професионалните оболења и другите масовни болести;

— да открива, постојано следи, систематски проучува и води борба против причинителите на заразните и масовни болести со сите лабораториски, статистички и други методи и да предлага мерки за нивно сузбивање;

— да врши научно-истражувачка работа на полето на општата хигиена, хигиенска заштита на трудот, комунална хигиена, училишна хигиена и др. да предлага мерки за отклонување на хигиенските услови;

— да прибира податоци и води евиденција за заразните болести и за хигиенско-епидемиолошката состојба на Републиката;

— да се грижи за обезбедување стручно усовршување на здравствените работници од хигиенско-епидемиолошката служба;

— да врши стручен надзор над работата на хигиенско-епидемиолошките установи по принципите на современата медицинска наука;

— да подготвува и објавува стручни и научни трудови и публикации по работи од својата надлежност;

— да води здравствена статистика;

— да работи на здравственото просветување на населението.

III.

За остварување на задачите од претходната точка Централниот завод има право на управување со недвижен имот, уреди, инструменти, како и други движни предмети кои накнадно ќе се попишат и проценат по постоеките прописи.

IV.

Со Централниот завод управува управен одбор од девет членови како колективен орган на управувањето.

Управниот одбор се состои од претставници на работниот колектив, Републичкиот завод за социјално осигурување, кои овие ги избираат од редот на своите членови, а другите членови на управниот одбор ги именува Советот за народно здравје на НРМ од редот на граѓаните што можат да придонесат за правилно вршење на работите на управниот одбор.

Управникот на Централниот завод е член на Управниот одбор по својата положба.

Управниот одбор избира претседател од редот на своите членови. Управникот на Централниот завод не може да биде претседател на Управниот одбор.

Управниот одбор се избира за две години.

V.

Во Централниот завод постои Совет кого го именува Советот за народно здравје на НРМ од редот на стручните службеници и соработниците на Централниот завод и другите здравствени установи, како и од редот на општествените работници што можат да придонесат за решавање на прашањата за народното здравје.

Советот разгледува одделни прашања и проблеми од областа на народното здравје и дава свои мислења и препораки на органите на Централниот завод и дава предлози и мислења на Советот за народно здравје на НРМ.

Советот од редот на своите членови избира претседател.

Управникот и претседателот на Управниот одбор на Централниот завод по својата положба се членови на Советот.

Бројот на членовите на Советот ќе се одреди со правилата на организацијата и работата на Централниот завод.

VI.

Со работата на Централниот завод непосредно раководи управник.

Управникот на Централниот завод го назначува Советот за народно здравје на НРМ.

VII.

Централниот завод има стручен колегиум кој го сочинуваат раководните службеници на Централниот завод.

Стручниот колегиум е советодавен орган на управникот на Централниот завод по поважните прашања од областа на работата на Централниот завод.

Стручниот колегиум го свикува и со него раководи управникот на Централниот завод.

VIII.

Централниот завод може да ги има следните фондови со кои самостојно располага.

а) фонд за наградување на работниците и службениците (фонд за наградување);

б) фонд за замена и дополнување на основните средства (фонд за замена и дополнување); и

в) фонд за кадрови.

IX.

Орган надлежен за работите и задачите на Централниот завод е републичкиот Совет за народното здравје.

X.

Ова решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 505

28 декември 1956 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Васил Гергов, с. р. Љупчо Арсов, с. р.

286.

На основа член 6 од Уредбата за оснивање на фонд за социјални установи, Републичкиот совет за социјална заштита во согласност со Државниот секретар за работи на финансиите го донесе следниот

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧКА 6 ОД ЧЛЕН 4 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ

Член 1

Точка 6 од член 4 на Правилникот за извршување на Уредбата за оснивање на фонд за социјални установи од 5-IV-1956 година („Службен весник на НРМ“ број 17/56) се укинува.

Член 2

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Број 799

20 јули 1956 година

Скопје

Републички совет за социјална заштита

Секретар, Претседател,
Д. Христовски, с. р. М. Малеска, с. р.

Согласен:

Државен секретар
за работи на финансиите,
М. Романо, с. р.

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ НАГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЛУЖБАТА ПРИХОДИ

На крајот на Правилникот за посебните награди на службениците на Службата приходи, број 1776 од 30 август 1956 година („Службен весник на НРМ“ број 27/56) се испуштени зборовите: „Согласен го заменува сојузниот Државен секретар за работите на финансиите, Зоран Палич, с. р.“

Број 4280

31 декември 1956 година

Скопје

Од Државниот секретаријат
за работите на финансиите

СОДРЖИНА	Стр.
275. Указ за прогласување за Законот за аптеките — — — — —	577
Закон за аптеките — — — — —	577
276. Указ за прогласување на Законот за Вишата педагошка школа во Скопје — — — — —	585
Закон за Вишата педагошка школа во Скопје — — — — —	585
277. Указ за прогласување на Законот за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје — — — — —	591
Закон за изменување на Законот за Универзитетот во Скопје — — — — —	591
278. Препорака за формирање Комисија за испитување на положбата во здравствените установи — — — — —	592
279. Одлука за именување претседатели и членови на одборите и комисиите на Извршниот совет — — — — —	592
280. Одлука за давање согласност на прописите за прекршници на републичките органи на управата — — — — —	593
281. Одлука за одредување рок за распишување избори за работничките совети на стопанските претпријатија — — — — —	593
282. Одлука за одредување рок за одржување на редовни избори за работничките совети на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — — —	594
283. Одлука за исплатување платите на службениците и работниците на државните органи и установи за месец јануари 1957 год. — — — — —	594
284. Решение за именување членови на Архивскиот совет на НР Македонија — — — — —	594
285. Решение за прогласување на Централниот хигиенски завод во Скопје за установа со самостојно финансирање — — — — —	595
286. Правилник за изменување на точка 6 од член 4 на Правилникот за извршување Уредбата за оснивање фонд за социјални установи — — — — —	596
Исправка на Правилникот за посебните награди на службениците на службата приходи — — — — —	596